



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

Makedonija

Skopje
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватска односно хрватскохрватска, словенечка, македонска, албанска и унгарска јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општествено кинговодство за претплата посебни изданија в огласи 608-3-291-2

Четврток, 21 октомври 1971

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XXVII

Цена на овој број е 6 динари. — Преплатата за 1971 година изнесува 270 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт фак 226. — Телефон: претплата 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Преплатна служба 51-7321; Продажна служба 51-671

552.

Врз основа на член 46 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/65, 23/67, 54/67, 53/68, 56/69, 60/70 и 15/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНАТА ИНВАЛИДНИНА ШТО СТАСУВА ОД 1 ОКТОМВРИ 1971 ГОДИНА

1. Личната инвалиднина што стасува од 1 октомври 1971 година се зголемува така што да изнесува:

1) на воените инвалиди од војните од I до VII група во месечен износ, и тоа:

Група	Динари
I	1.670
II	1.210
III	915
IV	676
V	481
VI	298
VII	202

2) на воените инвалиди од војните од VIII до X група во еднократен годишен износ, и тоа:

Група	Динари
VIII	1.165
IX	875
X	585

На воените инвалиди од војните од VIII до X група за 1971 година ќе им се исплати само разликата за периодот октомври—декември 1971 година, која за VIII група изнесува 54,50 динари, за IX група — 41 динар, а за X група — 27,50 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 197

12 октомври 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Семал Биедиќ, с. р.

553.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА

1. На производствените работни организации (во понатамошниот текст: работните организации) што ги исполнуваат условите од оваа одлука, покрај

износот на глобалната девизна квота, врз основа на прописот што ги регулира утврдувањето и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали, може да им се определи посебен износ на глобалната девизна квота за увоз на сировини и други репродукциони материјали во девизите што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања, а во границите на износот што за одделни периоди го определува Сојузниот извршен совет.

2. Посебниот износ на глобалната девизна квота може да ѝ се определи на онаа работна организација која со зголемен увоз на сировини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, ќе го зголеми девизниот прилив во девизите што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, и тоа под услов:

1) зголемениот девизен прилив да го остварува со извоз на производи од сопствено производство,

2) зголемениот девизен прилив остварен во период од една година да биде за 10% поголем во однос на девизниот прилив остварен во соодветниот претходен период, и тоа без користење на посебниот износ на глобалната девизна квота според оваа одлука. Во остварениот девизен прилив не се засметува зголемениот девизен прилив остварен со определувањето на посебниот износ на глобалната девизна квота во претходниот годишен период;

3) покрај девизниот прилив од одредбата под 2 на овој став, со зголемување на извозот на стоки од сопствено производство да остварува нето девизен прилив поголем од определениот посебен износ на глобалната девизна квота според оваа одлука.

3. При определувањето на посебниот износ на глобалната девизна квота, предност ќе имаат работните организации што во поголема мера ќе го зголемаат девизниот прилив — во однос на посебниот износ на глобалната девизна квота што, во смисла на оваа одлука, го бараат за реализација на тој зголемен девизен прилив во девизи што се од значење за одржување на ликвидноста во меѓународните плаќања.

4. Работните организации можат договорно заеднички да бараат определување на посебниот износ на глобалната девизна квота и да преземаат обврски во смисла на оваа одлука (во понатамошниот текст: група работни организации).

5. На работните организации односно на група работни организации кои во смисла на точка 2 од оваа одлука је преземаат обврската дека зголемениот девизен прилив ќе биде најмалку за 60% поголем од посебниот износ на глобалната девизна квота што го бараат за реализација на тој зголемен девизен прилив првенствено се определува посебниот износ на глобалната девизна квота според оваа одлука, и тоа во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе им го определи на работните организации односно на група работни организации од став 1 на оваа точка посебниот износ на глобалната девизна квота и над износот определен во смисла на точка 1 од оваа одлука.

6. Решение за определување на посебниот износ на глобалната девизна квота според оваа одлука, донесува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

7. На работната организација односно на групата работни организации може да им се определи посебниот износ на глобалната девизна квота во смисла на оваа одлука, само ако кон поднесеното барање приложат гаранција од овластена банка дека банката од својот кредитен фонд во девизи ќе го покрие оној дел од неостварениот девизен прилив за кој работната организација односно групата на работни организации се обврзала дека во целост ќе го оствари.

8. Посебниот износ на девизите од точ. 1 и 5 на оваа одлука не влегува во основицата за утврдување на вкупниот износ на девизите во смисла на прописот што ги регулира утврдувањето и распределбата на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали.

9. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија го определува, по потреба, начинот на поднесувањето на барањето од точ. 5 и 6 на оваа одлука и документацијата што се прилага кон тоа барање.

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 198

13 октомври 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

554.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ИЗНОС НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ РАБОТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1972 ГОДИНА

1. Во смисла на точка 1 од Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/71), се утврдува посебен износ на глобалната девизна квота за 1972 година, и тоа:

1) за распределба во I квартал — од 50.000.000 динари;

2) за распределба во II квартал — од 50.000.000 динари;

3) за распределба во III квартал — од 30.000.000 динари;

4) за распределба во IV квартал — од 30.000.000 динари;

Ако средствата од став 1 на оваа точка бидат исцрпени пред истекот на одделен квартал, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за тоа ќе му поднесе на Сојузниот извршен совет извештај и предлог за доделување на нови средства.

2. Барањето за определување на посебниот износ на глобалната девизна квота заинтересираните работни организации се должни да го поднесат најдоцна до 15 март 1972 година — за средствата утврдени за распределба во I квартал, до 15 јуни — за средствата утврдени за распределба во II квартал, до 15 септември — за средствата утврдени за распределба во III квартал и до 15 декември — за средствата утврдени за распределба во IV квартал.

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должен да донесе решение за определување

на посебниот износ на глобалната девизна квота од точка 1 на оваа одлука во рок од 15 дена од денот на истекот на односниот квартал, придржувајќи се кон критериумите од точ. 2, 3 и 5 на Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота.

4. На работните организации од точка 5 на Одлуката за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота, им се определува посебен износ на глобалната девизна квота независно од роковите од точ. 2 и 3 на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 199

13 октомври 1971 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедиќ, с. р.

555.

Врз основа на член 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71), и член 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1972 ГОДИНА

1. Увозот на стоки за кои со Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/70 и 42/71, со понатамошните измени и дополненија) е определено да се увезуваат врз основа на стоконите контингенти односно на девизните контингенти, се врши врз основа на договор помеѓу работните организации — потрошувачи, увозниците и производителите на односните производи, постигнат во рамките на Сојузната стопанска комора. Со овој договор се утврдуваат: обемот на увозот по количина (стоконен контингент) односно по вредност (девизен контингент), усогласен со домашното производство и со потрошувачката, регионалните правци на увозот — воједџки сметка за поставките на економската политика и дадените пропорции на увозот во платниот биланс, за склучените трговски и други меѓудржавни спогодби, структурата и динамиката на увозот, начинот и организацијата на увозот, и другите елементи неопходни за извршувањето на договорот.

2. Учесниците на договорот од точка 1 на оваа одлука се должни да ги утврдат во договорот и цените односно начинот на утврдувањето на цените по кои ќе ги продаваат стоките што се предмет на договореното регулирање на увозот, и еден примерок од договорот да му достават на Сојузниот завод за цени.

3. Договорот помеѓу работните организации од точка 1 на оваа одлука подлежи на одобрување од сојузниот секретар за надворешна трговија, донесено во спогодба со сојузниот секретар за стопанство. Сојузниот секретар за надворешна трговија е должен да донесе одлука во рок од 30 дена од денот на приемот на договорот.

4. Ако работните организации во рамките на Сојузната стопанска комора не постигнат договор во рамките на групацијата, за што Сојузната стопанска комора му поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојуз-

ниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, ќе го одреди обемот на увозот по количина (стоковен контингент) односно по вредност (девизен контингент), регионалните правци на увозот, динамиката на увозот, начинот на распределбата на износот на девизите, како и другите услови за увоз на производите, во смисла на точка 1 од оваа одлука.

5. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе го одреди, во спогодба со Сојузната стопанска комора, рокот за постигнување на договорот од точка 1 на оваа одлука. Ако работните организации во оставениот рок не постигнат договор, утврдувањето и распределбата на износот на девизите ќе се изврши по постапката од точка 4 на оваа одлука.

6. За одделни производи што не се увезувале врз основа на стоковниот контингент односно на девизниот контингент, а во 1972 година се увезуваат по тој основ, работните организации се должни за увозот на тие производи да постигнат договор во рок од два месеца од денот на извршената измена на режимот на увозот на тие производи. Ако работните организации во тој рок не постигнат договор, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, а врз основа на извештајот од Сојузната стопанска комора, ќе постапи во смисла на точка 4 од оваа одлука.

7. Сојузниот извршен совет може да ги одреди стоките за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на стоковните контингенти односно на девизните контингенти, контингентите за тие стоки да ги утврдува по количина (стоковен контингент) односно по вредност (девизен контингент) Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на предлог од Сојузниот секретаријат за стопанство, а по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

За одделни видови стоки за кои е пропишано да се увезуваат врз основа на стоковниот контингент односно на девизниот контингент, носител на контингентот може да биде Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи односно Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи, ако тоа го одреди Сојузниот извршен совет.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, како носител на контингентот за увозот на стоките од став 2 на оваа точка, во рамките на износот и на видовите на девизите утврдени во смисла на точка 8 од оваа одлука, ќе изврши избор на најповолниот увозник врз основа на одржаното јавно наднавање, односно врз основа на претходно извршеното собирање на понуди од најмалку три понудувачи. На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе му издаде решение за увозот на определените стоки од стоковниот контингент.

8. За стоковниот контингент односно за девизниот контингент, утврден во смисла на точка 7 од оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Народната банка на Југославија, водејќи сметка за склучените трговски и други спогодби, ќе го утврди износот и видот на девизите, а, по потреба, и земјата од која се врши увозот, како и динамиката на користењето на девизите и роковите во кои работните организации треба да се спогодат за меѓусебната распределба на утврдениот стоковен контингент односно девизен контингент.

9. Распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент од точка 7 став 1 на оваа одлука ја вршат работните организации договорно, во рамките на Сојузната стопанска комора. За постигнатата распределба му се поднесува извештај на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација ѝ издава решение за доделениот стоковен контингент односно девизен контингент, во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

Ако работните организации не постигнат спогодба за распределба на стоковниот контингент од-

носно на девизниот контингент во роковите што Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги одредил, распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент врз одделни работни организации ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, по претходно прибавен извештај од Сојузната стопанска комора, и тоа во рок од 30 дена од денот на приемот на тој извештај, при што ќе се придржува кон критериумите од точка 11 на оваа одлука.

10. Стоковниот контингент односно девизниот контингент, утврден во смисла на точка 7 став 1 на оваа одлука, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може да го зголеми за 10%, со тоа што тој зголемен дел на контингентот да се користи во целост за зголемување на производството на стоки наменети за извоз на пазари на кои се остваруваат девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања. Во границите на тој зголемен дел на контингентот, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија им го зголемува контингентот на оние работни организации кои во однос на својот досегашен извоз обезбедуваат зголемен извоз, со најповолни услови во поглед на цените, роковите и др.

11. Работните организации од точка 9 на оваа одлука при распределбата на стоковниот контингент односно на девизниот контингент врз основа на договор, по правило, ќе го имаат предвид обезбедувањето на производството на стоки наменети за извоз со кој се остваруваат девизи што се од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, како и учеството на секоја работна организација во увозот на соодветни стоки во претходната година.

12. Ако за производите врз кои се применува режимот на увозот врз основа на стоковниот контингент односно на девизниот контингент, се зголемат цените на одделни производи од домашно производство кои отстапуваат од општата политика на цените, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство, на предлог од Сојузниот завод за цени, може да одобри увоз на односните производи независно од постапката одредена со оваа одлука.

При издавањето на одобрение за увозот во смисла на став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе води сметка за извршувањето на трговските и други економски спогодби склучени со странство.

13. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на предлог од Сојузната стопанска комора, пред конечното утврдување на стоковниот контингент односно на девизниот контингент, може да им одобрува аванси на работните организации од точ. 1 и 7 на оваа одлука, и тоа најмногу од износот од 40% од количината односно од вредноста на увозот на односните стоки во претходната година.

14. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија донесува поблиски прописи за начинот на поднесувањето извештај за постигнатата распределба на стоковниот контингент односно на девизниот контингент, како и за начинот на поднесувањето на документацијата што служи за распределба на стоковниот контингент односно на девизниот контингент според точ. 9 и 10 од оваа одлука.

15. Техничко упатство за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија, во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

16. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 200
13 октомври 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биџиќ, с р

556.

Врз основа на чл. 20, 22 и 25 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/66, 54/67, 55/68, 13/69, 20/69, 50/69, 55/69, 32/70, 47/70, 53/70, 15/71, 25/71 и 33/71) и член 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71 и 29/71), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА ГЛОБАЛНАТА ДЕВИЗНА КВОТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗОТ НА СУРОВИНИ И ДРУГИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА 1972 ГОДИНА

1. За плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали за 1972 година врз основа на глобалната девизна квота, на работните организации им се утврдува глобалната девизна квота во износот и видот на девизите и во динамиката на користењето, што се утврдени со решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија за 1971 година, освен износот и видовите на девизите што се утврдени со решението донесено врз основа на Одлуката за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за определени производствени работни организации за 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/70).

Решение за утврдување на глобалната девизна квота од став 1 на оваа точка Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ издаде на секоја работна организација, на нејзино барање, најдоцна до 15 декември 1971 година.

2. Работните организации во рамките на групација на работни организации од сродни дејности во Сојузната стопанска комора, можат договорно да извршат прераспределба на девизите од точка 1 на оваа одлука, ако сите работни организации на односната групација се согласат со таа прераспределба.

Прераспределба на девизите од точка 1 на оваа одлука можат договорно да извршат и одделни работни организации односно групации, но само во границите на средствата што им припаѓаат во смисла на таа точка.

Прераспределба на девизите во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка работните организации можат да извршат до 15 декември 1971 година.

3. Ако Сојузниот извршен совет на оделни групации на работни организации на сродни дејности им го зголеми износот на девизите за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали врз основа на глобалната девизна квота над износот од точка 1 на оваа одлука, распределбата на износот на зголемената глобална девизна квота врз одделни работни организации, ја вршат работните организации договорно во рамките на групацијата на работните организации на сродни дејности во Сојузната стопанска комора.

Предлог за зголемување на износот на девизите од став 1 на оваа точка на Сојузниот извршен совет му поднесува Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Сојузниот секретаријат за стопанство и со Сојузниот секретаријат за финансии, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора.

При распределбата на износоти и на видовите девизи од став 1 на оваа точка, за работните организации во рамките на групацијата ќе се земе како критериум за распределба на девизите извозот извршен во 1971 година во однос на извозот извршен во 1970 година на пазари на кои се остваруваат девизи од значење за одржувањето на ликвидноста во меѓународните плаќања, како и производството остварено во тие години, помалото учество на сировини и други репродукциони материјали од увоз во производството и состојбата и движењето на залихите.

Ако при утврдувањето на зголемиот износ на девизите во смисла на став 1 од оваа точка Сојузниот извршен совет определи посебни услови за распределбата на тие девизи, работните организации се должни при договарањето за распределбата да се придржуваат кон тие посебни услови.

4. При распределбата на средствата на глобалната девизна квота во смисла на точка 3 од оваа одлука врз одделни работни организации, треба да се утврдат износите и видовите на девизите и динамиката на нивното користење, со тоа што користењето на девизите, по правило, треба да биде рамномерно распоредено врз поодделни квартали.

5. Се смета дека договорот за распределба на износот на глобалната девизна квота во смисла на точка 3 од оваа одлука е постигнат ако сите работни организации на односната групација се согласиле со предложената распределба, или ако за договорот за распределбата на тој износ на глобалната девизна квота во групацијата е постигнато мнозинството предвидено со Статутот на Сојузната стопанска комора односно со заклучокот на соодветното општествено тело на Сојузната стопанска комора за начинот за постигнување договор.

6. По извршената распределба на износот на глобалната девизна квота врз поодделни работни организации во смисла на точ. 2 и 3 од оваа одлука, Сојузната стопанска комора му доставува извештај за извршената распределба, со соодветната документација, на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на секоја работна организација ќе ѝ издаде за тоа решение во рок од 15 дена од денот на приемот на извештајот.

7. Ако работните организации не постигнат договор за распределба на износот на девизите во смисла на точка 3 од оваа одлука, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, по претходно поднесен извештај на Сојузната стопанска комора, а во рок од 30 дена од денот на приемот на тој извештај.

8. За сировините и другите репродукциони материјали кои во 1971 година не се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, а во 1972 година се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, производствените работни организации што ги увезувале тие сировини и други репродукциони материјали, во рок од 60 дена од денот од кога е пропишано тие сировини и други репродукциони материјали да се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, можат да поднесат барање да им се утврди износот на девизите за плаќање на увозот на тие сировини и репродукциони материјали за 1972 година.

Барањето за утврдување на износот на девизите производствената работна организација му го поднесува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, кој на работната организација ќе ѝ го утврди износот на девизите за плаќање на увозот на сировините и на другите репродукциони материјали од став 1 на оваа точка и за тоа ќе ѝ издаде решение. Износот на девизите ќе ѝ се утврди на производствената работна организација во височина на девизите што таа ги искористила за плаќање на увозот на односните сировини и другите репродукциони материјали во соодветниот период на 1971 година.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија е должне во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето да донесе решение за утврдувањето на износот на девизите од став 1 на оваа точка на производствената работна организација.

Ако врз основа на меѓудржавна спогодба во текот на 1972 година дојде до промена во начинот на плаќање помеѓу Југославија и определена земја, во поглед утврдувањето на износот на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на сировини и други репродукциони материјали од таа земја, ќе се постапи според одредбите на ст. 1 до 3 од оваа точка.

9. За суровините и другите репродукциони материјали што во 1971 година се увезувале врз основа на глобалната девизна квота, а кои во 1972 година не се увезуваат по тој основ, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на односната организација ќе ѝ ја намали глобалната девизна квота за 1972 година за износот на девизите искористени за тие стоки во 1971 година.

Работните организации се должни во рок од 30 дена од денот од кој е пропишано односните суровини и другите репродукциони материјали да не се увезуваат врз основа на глобалната девизна квота, да му поднесат на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија документација врз основа на која на таа работна организација ќе ѝ се намали износот на глобалната девизна квота за 1972 година. Ако работната организација во тој рок не ја поднесе соодветната документација, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на таа работна организација ќе ѝ ја намали глобалната девизна квота врз основа на документацијата со која располага.

10. Неискористените девизи од глобалната девизна квота за 1972 година можат да се користат во наредната година.

11. Работната организација врши плаќање на суровините и другите репродукциони материјали што ги увезува врз основа на глобалната девизна квота, преку овластената банка што самата ќе ја избере.

12. Вкупниот износ на девизите за увоз на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, го утврдува Сојузниот извршен совет за потребите на работните организации што се основани и пуштени во погон во 1972 година, за работните организации што се основани во 1971 година ако за таа година не добиле девизи за увоз на суровини и други репродукциони материјали за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота, за работните организации што со новите капацитети ќе го зголемат производството за најмалку 50% во 1972 година — во однос на 1971 година, за поголеми новозградени производствени организации во рамките на здружено претпријатие или за поголеми производствени организации кои се присоединуваат кон здружено претпријатие, ако со новите капацитети го зголемуваат производството за најмалку 50% во 1972 година — во однос на 1971 година, како и за потребите на производствените организации кај кои дошло до уништување на увозен репродукционен материјал поради виша сила (пожар, поплава, земјотрес и др.).

13. Работните организации од точка 12 на оваа одлука барањата за утврдување на износот на девизите за плаќање на стоките за кои е пропишан увоз врз основа на глобалната девизна квота му ги поднесуваат на Сојузниот секретаријат за стопанство, кој тие барања, по претходно прибавено мислење од Сојузната стопанска комора, со свое мислење, му ги доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, со решение ја утврдува глобалната девизна квота за одделните работни организации од став 1 на оваа точка, при што првенство ѝ дава на работната организација чие производство е од посебно значење за зголемувањето на ликвидноста на платниот биланс и снабденоста на домашниот пазар, имајќи ги предвид износите на глобалната девизна квота на другите истородни организации.

Ако износот на девизите од точка 12 на оваа одлука е исцрпен, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето од став 1 од оваа точка, ќе му поднесе предлог на Сојузниот извршен совет за утврдување на глобалната девизна квота.

14. На производствените работни организации кои во смисла на Одлуката за мерилата за утврдување кои стопански организации се сметаат како претежни извозници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66, 20/70 и 32/71) имале статус на претежен

извозник, а кои за 1972 година го немаат тој статус, им се утврдува глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1972 година во височина на девизите што ги искористиле за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали врз основа на глобалната девизна квота во 1971 година.

Работните организации од став 1 на оваа точка барањата за утврдување на износот на девизите за плаќање на стоките за кои е пропишан режимот на увозот врз основа на глобалната девизна квота, ѝ ги поднесуваат на Сојузната стопанска комора, која тие барања со свое мислење му ги доставува на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 15 дена од денот на приемот на барањата, ја утврдува со решение глобалната девизна квота за одделните работни организации од став 1 на оваа точка.

15. На работните организации кои, во смисла на Одлуката за работните организации што суровините и другите репродукциони материјали, чии увоз е регулиран, ги увезуваат во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот во 1971 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/70, 53/70 и 32/71), увезувале суровини и други репродукциони материјали во определен однос спрема остварениот девизен прилив по извозот, а кои во 1972 година не увезуваат по тој основ, им се утврдува глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1972 година врз основа на девизниот прилив остварен во четвртиот квартал на 1970 година и во првите три квартали на 1971 година, како и од односот на увозот спрема извозот за 1971 година утврден со решението на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

На работните организации од став 1 на оваа точка во рамките на групациите на сродни дејности во Сојузната стопанска комора глобалната девизна квота им се утврдува на начинот и по постапката што се предвидени со оваа одлука.

16. Работните организации можат со средствата на глобалната девизна квота да ги плаќаат суровините и другите репродукциони материјали што ги увезуваат само за потребите на сопственото производство и за извршување на договор склучен помеѓу домашните производствени работни организации за долгорочна кооперација и на договор за деловно-техничка соработка кои врз основа на такви договори вршат меѓусебни испораки на делови, склопови и потсклопови.

Ако работната организација ги користи средствата на глобалната девизна квота противно на одредбата на став 1 од оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија на таа работна организација ќе ѝ ја намали глобалната девизна квота за двоен износ на средствата користени противно на намената од тој став. Ако износот на користените средства е помал од 20% од вкупниот износ на утврдената глобална девизна квота, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ќе ѝ ја намали на работната организација глобалната девизна квота за 20% од вкупниот износ на глобалната девизна квота утврден за таа работна организација.

17. Работните организации можат увозот и плаќањето да ги вршат врз товар на глобалната девизна квота во смисла на оваа одлука почнувајќи од 1 јануари 1972 година.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка работните организации можат увоз и плаќање на сезонски производи да вршат и пред 1 јануари 1972 година ако за тоа прибават согласност на Народната банка на Југославија, што таа ја дава во согласба со Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

18. Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува, по потреба, поблиски прописи за начинот на поднесувањето на барањата од точ. 8, 9 и 13 од оваа одлука и за документацијата што се прилагодува кон тие барања, како и за начинот на доста-

вувањето на податоците и документацијата потребни за утврдување на износот на девизите од точ. 1, 4 и 9 на оваа одлука.

19. Техничко упатство за примена на оваа одлука дава Народната банка на Југославија во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

20. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 201
13 октомври 1971 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Семал Биедик, с. р.

557.

Врз основа на точка 4 став 2 од Одлуката за формирање на продавните цени за цигари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/71), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПОСЕБНА СМЕТКА НА КОЈА СЕ ВРШИ УПЛАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНАТА НА ЦИГАРИТЕ И ЗА РОКОТ ДО КОЈ ОВИЕ РАЗЛИКИ СЕ УПЛАТАТ

1. Трговските работни и други организации што вршат продажба на големо и на мало на цигарите од точка 1 на Одлуката за формирање на продавните цени за цигари, ќе ја уплатат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба, разликата во цената пресметана и утврдена според точка 4 на таа одлука, во корист на посебната сметка бр. 841-96 — Разлики во цената за цигари, која ќе се води кај филијалата на Службата на општественото книговодство во главниот град на републиката односно на автономната покраина.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-11234/1
12 октомври 1971 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за износот на компензациите на име разлика во цената за брашно, за масло за јадење и за шеќер, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/71, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА КОМПЕНЗАЦИЈИТЕ НА ИМЕ РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА ЗА БРАШНО, ЗА МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И ЗА ШЕЌЕР

Во точка 1 во новиот став 3 во одредбата под 2 што е изменета со точка 2 наместо бројот: „0,061“ треба да стои: „0,61“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 14 октомври 1971 година.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Дујановиќ д-р Петар, Ристик д-р Лазар;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Ботица Абела, Станковиќ д-р Ђура.

Бр. 145
5 октомври 1970 година
Белград.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Неговото Величество Boudouin, Крал на Белгија;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЛЕНТА

Неговото Височество Принц Albert, Paul Struye, претседател на Сенатот, Achille Van Acker, претседател на Домот на пратениците, Gaston Eyskens, претседател на владата.

Бр. 146
6 октомври 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

André Scholler, велики Маршал на Дворот, André Cools, потпретседател на владата и министер за буџет, Pierre Harmel, министер на надворешните Алфонс Vranckx, министер на правдата, Fernand Delmotte, министер — државен секретар за стопанство на регион, André Vlerick, министер — државен секретар за стопанство на регион, Baron Louis Scheuven, бивш амбасадор, Leo Collard, државен министер, градоначалник на Монс, Henri Rolin, државен министер, Joris Van Eynde, државен министер, Pierre L. J. J. Wigny, потпретседател на Парламентот, Louis Major, министер на трудот, Edouard Anseele, министер на ППТ, Leo Tindemans, министер за односи меѓу заедниците, Henri Fayat, министер за надворешна трговија, Albert Parisi, министер на француската култура, Frans Van Meshelen, министер на фламанската култура;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Comte Charles de Limburg Stirum, управител на кралскиот дом, André Molitor, шеф на Кабинетот на Кралот, Fernand-Marcel Naze, управител на кралските добра, Jean de Neeff, гувернер на провинцијата Брабант;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Baron de Poche, шеф на Протоколот на Дворот, G. Jacques Peemans, помошник шеф на Кабинетот на Кралот, G. Emile Vanderberborgh, помошник шеф на кабинетот на кралот, Jan Grauls, шеф на Кабинетот на претседателот на владата, Charles de Waersegger, ген. директор во Министерството за надворешни работи, Ludo Caemlynck, генерален директор на јавната безбедност, Lucien Cooremans, градоначалник на Брисел, Andries Kinsbergen, гувернер на провинцијата Анверс, Lode-Francois — F. Graebecks, градоначалник на градот Анверс, Emilien Vaes, гувернер на провинцијата Хајнаут, Paul Noterdaeme, шеф на Кабинетот на министерот за надворешни работи, Leon de Veek, генерален секретар во Министерството за надворешни работи, Koseph Van der Meulen, амбасадор, постојан претставник на Белгија во ЕЕЗ, Carlos Van Bellinghen, амбасадор — шеф на Протоколот, Vicomte Davignon, генерален директор на политичката дирекција на Министерството за надворешни работи, André Forthomme, амбасадор, одговорен за прашања на мирот и разоружувањето, д-р Louis Corpe, гувернер на провинцијата Лимбург, Roger de Kinder, гувернер на источна Фландрија, Charles Muller, ополномоштен министер;

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

Paul Paelinck, секретар на Кралицата, Gilbert Thibaut de Maisiers, резервен полковник, аѓутант на Принцот Алберт, Chevalier Devadder, советник во Кабинетот на Кралот, Claude de Valkeneer, советник во Кабинетот на Кралот, Ronald Watteeuw, ополномоштен министер, министер советник за земјите на Исток, Emile Langui, ликовен критичар, Aidré Selliez, ополномоштен министер, помошник генерален директор во Министерството за надворешните работи, Raes Albert, помошник генерален директор на јавната безбедност, Marc Chatel, шеф на кабинетот на Министерството на правдата, Carlo Sebek, публицист, Albert de Paere, генерален секретар на Министерството на социјалните грижи, Franc Denis, генерален секретар на Министерството на трудот;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ЃЕРДАН

Michel Didisheim, економски советник, Benoit Cardon de Lichtbuer, Paul Reusens, директор во пол. дирекција за ИЕЗ, Georges Leburton, ген. директор во Министерството на правдата, Simone Laloux, пом. ген. директор на јавната безбедност, André-Aime-Gaston de Grause, комесар, шеф на полицијата на градот Брисел, Robert Vangermee, ген. директор на франц. емисија РТВ, Paul Vanderbussche, ген. директор на француската емисија РТВ, Roland Gillet, пратеник, претседател на белг.-југ. парламентарна група, Jacques Franeau, ректор, на Универзитетскиот центар во Монсу, Edmir van Lierde, директор во државната безбедност, Armand Hauzeur, комесар во државната безбедност, Julien Vernimen, прв советник во државната безбедност, Rene Sternfeld, директор на Симфонискиот оркестар РТВ;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА

Leopold Stappers, претседател на Унијата на периодичен печат, Frank Pepermans, прет. на управниот совет на Белтелефон, Henry Marie Albert Jacobs, шеф на Протоколот на градот Анверс, Frederic Osterrieth, претседател во Cokerill-Yards, Charles de Pauw, генерален директор на Светскиот трговски центар, Franc Roelants, пом. директор во Министерството на надворешните работи, Comte de Liedekerke, шеф на сервисот за печат во Министерството на надворешните работи, Arnols de Coeyer, советник во Министерството на надворешните работи, Alex Xhrouet, советник во Министерството на надворешните работи, Roger de Stercke, советник во Министерството на надворешните работи, Victor Allard, советник во Министерството на надворешните работи;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА

G. Henri Cole, благајник на кралските добра, Camille Van Landschot, шеф на Биро на кралскиот Кабинет, Genevieve Klement, шеф на Биро во Департаментот на Великиот маршал на Дворот, G. Georges Bertrand, управител на кралското добро Лаекен, Emile Mexers, секретар-економ. во Департаментот на Великиот маршал на Дворот, Margelen de Pauw, секретар на Департаментот на Великиот маршал на Дворот, Jeann de Groef, стено-дактилографка во Кабинетот на Кралот, Frans Stassen, шеф на Кадровската служба во Дворот Лаекен, G. Leon Dupont, службеник на дворецот Лаекен, Jeanne Cailly, помошник командант во кралска палата, Francois Lexsen, службеник на дворецот Лаекен, Etienne Hellebosch, секретар на командантот на кралската Палата, Gaston de Grep, секретар во кабинетот на Кралот, Marcel Adam, службеник во Кабинетот на Кралот, Emile Trinalez, секретарка на шеф на Воениот дом на Кралот, Betty Rosseel, помошничка во Секретаријатот на Кралицата, Hugo Raemen, заменик на шеф на Сервисот за печат на Министерството на надворешните работи, Michel Dauginet, секретар на администрацијата во Министерството на надворешните работи, Robert Mombaerts, секретар на администрацијата на Протоколот на Министерството на надворешните работи, Joseph Van Roy, аташе во Кабинетот на мин. на надворешните работи, Juan Kint de Roodenbeke, шеф на Протоколот на аеродромот Завентем, Noe Wuyts секретар на администрацијата во Протоколот на Министерството за надворешни работи;

За заслуги во извршувањето на поверените задачи што придонесуваат на пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Кралството Белгија

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ

Irene Ravet, службеник, Pierre Deknop, службеник Etienne Wieme службеник, Emma Ponnet, Rose Marie Beckers, Goethals Pierre, Buelens Eugeen, Duysens Georges, Ovarit Edgard, Mulot Marcel, Cortvriendt Marie, Davin Auguste, Meert Albert, Van Nieuwenhove Jean, De Velder Jan, Thoelen Eugeen, Druyts Paul, Braem Marie, Freson Louis, Coremans Jules, Van Der Linden Henri, Taquet Marcel, Gesquiere André, Van Waeyenbergh Frans, Cnop Anna, Indestege Lisette, Janssens Marie-José, Lauwens Louisa, Verbelen Joris, Cools Fransisca, Carpentier Claude, Van Winkelen Emiel, Bonnet Victor, Vandervorst Genevieve, Lenoir Marc, Van Nieuwenhuizen Louis, De Lem Constant, De Smedt Jaen, Memeleers Henri, Moeremans Désiré, De Ryck Pierre;

Laffineur Raymond, Roosens Etienne, Isenborchs René, Lebon Francois, Stroobants Jean, Putzeys Marcel, Vanschepdael Marcel, Blankaert Louis, Hoebeeck Frédéric, D. Haeyer Albert, De Ridder Raymond, Gailly Richard, Desmedt Théodore, Dries Maurice, Segers Francois, Libert Emile, De Grootte René, Thomas Maurice, Meysman Auguste, Cools Jean, De Grave Constant, Derijke Georges, De Grave Clement, De Maeyer Marcel, Silverans Egide, Vai de Voorde Jean, De Leu Irene, De Teye Suzanne, Stiens José, Jacobs Odette, Dutilleul Eugene, Verspecht Louis, Croels Johny, De Muylder Joseph, Silverans Clemence, Saillard Huguette, Coppieters Mathilde, Leonet Omer, Cauwenberghes Edouard, Van Der Elst Joseph Diependael Rémi.

Бр. 147
6 октомври 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод деведестгодишнината на постоенето и работата, а за извонредни заслуги во ширењето на просветата и културата меѓу нашите народи и за особени успеси постигнати на издигањето на низа ученички генерации

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Првата гимназија, Сараево;

Бр. 162
29 октомври 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод седумдесетгодишнината на животот и долгогодишното музичко творештво, а за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Вукдраговић Михаило.

Бр. 163
29 октомври 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУ-
БЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува по повод четириесетгодишнината на активната и плодна уметничка работа а за особени заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТНА
СВЕЗДА

Мариноски Никола.

Бр. 164
29 октомври 1970 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

	Страна
552. Одлука за зголемување на личната инвалиднина што стасува од 1 октомври 1971 година — — — — —	893
553. Одлука за условите за доделување на посебниот износ на глобалната девизна квота	893
554. Одлука за утврдување на посебниот износ на глобалната девизна квота за определени производствени работни организации за 1972 година — — — — —	894
55. Одлука за постапката за утврдување и распределба на стоконите контингенти односно на девизните контингенти за увоз а стоки во 1972 годиа — — — — —	894
556. Одлука за утврдување и распределба на глобалната девизна квота за плаќање на увозот на суровини и други репродукциони материјали за 1972 година — — — — —	894
557. Наредба за одредување посебна сметка на која се врши уплата на разликата во цената на цигарите и за рокот до кој оние разлики ќе се уплатат — — — — —	898
Исправка на Одлуката за измени и дополненија на Одлуката за износот на компензациите на име разлика во цената за брашно, за масло за јадење и за шеќер — — — — —	898
Одликувања — — — — —	898
Меѓународни договори — — — — —	689